

Роберт ПЕТКОВСКИ

## ДВА НОВИ СПОМЕНИКА ОД АНТИЧКОТО КУЛТУРНО БОГАТСТВО НА МАКЕДОНИЈА

Првиот споменик, кој потекнува од регионот на Источна Македонија, село Шлегово (сл.1) претставува стела составена од триаголен тимпанон откршен во горниот лев агол со дел од пластичната претстава во него, натписно поле со натпис на старогрчки јазик зачуван во седум (7) редови, кој е оштетен и отворен во долнот десен агол. Тимпанонот на врвот завршува стрмно, а натписното поле е профилирано. Во тимпанонското поле има кружен штит со копје свртено надесно со врвот, моделирани во плиток релјеф, но многу пластично. Рамките на натписното поле се двојно профилирани, без декорација. Буквите во полето се јасно врежани и големи. Стелата е пронајдена во с. Шлегово,<sup>1</sup> а денес не знаеме каде се наоѓа. За првпат овој споменик е објавен во магистерскиот труд на Роберт Петковски<sup>2</sup>

Дат:: поч. на III век

Лит:: Р. Петковски (20005) бр. 115.

*Haīi:*

ΤΗΡΗΕΠΥ	Τηρη επυ/ημου τωκ/αιται
ΗΜΟΥΤΩΚ	τι ζη/σαντι κλλ/ 5
ΑΙΤΑΙΤΙΖΗ	ωσετη εβδ/ομηκοντα/
ΣΑΝΤΙΚΛΛ	γουιο.... (многу оштетено)
ΟΣΕΤΗΕΒΔ	
ΟΜΗΚΟΝΤΑ	
ΓΟΥΙΟ...	

<sup>1</sup> Голема благодарност до проф. д-р Вера Битракова-Грозданова за помошта при третирањето на оваа стела.

<sup>2</sup> Р. Петковски, *Декоративниот елементи на римскиите надгробни споменици меѓу средниот тек на Аксиј и Сиримон*, магистерски труд одбранет на 23-11-2005 година на катедрата по археологија на Филозофскиот Факултет во Скопје, кај менторот



Сл.1. Шлегово

Fig. 1. Shlegovo

– во 6. ред μη слеани, сите букви се големи и длабоковрежани, буквата ο е карактеристично напишана.

Најверојатно стелата од Шлегово му припаѓала на некој војник.

prof. д-р Вера Битракова-Грозданова. Магистерскиот труд се уште не е објавен.

Најблиска пластична претстава на декоративните елементи среќаваме на стелата од Долна Мезија-Девња Marcianopolis.<sup>3</sup> Во триаголниот тимпанон на оваа стела има мал кружен штит и копје изобразени во плиток релјеф, но за разлика од стелата од Шлегово, оваа содржи натпис на латински јазик и има декорација на рамките-нејзиното датирање е на почетокот на IV век<sup>4</sup> и стелата од Чумаковци, Белослатинско<sup>5</sup> каде што во триаголниот тимпанон има мал кружен штит со четири вкрстени копја, по две од страните. И оваа стела содржи натпис на латински јазик, а датирана е во II век.<sup>6</sup> Врз основа на стилските особености на натписот, како и со споредба на аналогните стели, овој споменик би можеле да го датираме на почетокот на III век. Оружјето на стелите во античкиот период, т.е. римскиот период на територија на денешна Македонија, односно во тогашните римски провинции Горна Мезија и Македонија, се јавува многу ретко и тоа претставено главно во тимпанонот, на пр. на стелата од Матка<sup>7</sup> во внатрешноста на еден калатус има два врва на копја, свртени со шпицовите нагоре; на стелата од Добри Дол<sup>8</sup> тракискиот коњаник е претставен во моментот кога стрела со копје, кое е многу оштетено, а тој носи окlop декориран со реси; на стелата од Бардовци<sup>9</sup> централно претставениот покојник во рамките на композицијата посмртна гозба, во десната рака држи долго копје, носи окlop со реси, а во левата рака држи штит (или торба); на стелата од Карнолово, Петричко<sup>10</sup> детето до нозете држи долг меч со кружна ракча; на стелата од Димци<sup>11</sup> на левата рамка на тимпанонот, веднаш до профилијата, има врв од копје. Оружјето може да биде изобразено и на релјефното поле, на пр. на стелата од Малино, Св. Николе<sup>12</sup>, десниот покојник во десната рака држи меч со футрола. На цоклето на стелата од Влае<sup>13</sup> се гледаат фрагменти од кружен предмет, штит или ваза, а стелите од Средно Коњаре<sup>14</sup> и

Доброшане<sup>15</sup> се многу оштетени, но тука претпоставуваме дека тракискиот коњаник држи копје. Можеме да заклучиме дека оружјето на стелите на третираната територија се јавува од првата половина на I век, Малино-Св. Николе, до крајот на III в. или почетокот на IV в., Карнолово, Петричко.<sup>16</sup> Најчесто е моделирано во плиток релјеф, кој може да биде и многу пластичен, на пр. стелите од Димци и Шлегово (сл.1). Неговата претстава може да укажува на професијата на покојникот, пример дека бил војник- стелата од Бардовци и Малино-Св. Николе, или дека требало да биде војник-стелата од Карнолово, каде што детето облечено во војничка облека, со меч во раката, починало пред да стапи во воена служба. Стелата од Димци припаѓа на жена, копјето укажува можеби на професијата на мажот, кој бил војник. Исто така, и стелата од Матка припаѓа на жена, а копјата ставени во калатус, заедно со тракискиот коњаник од Добри Дол, кој му припаѓа на дете, ја покажуваат јасната поврзаност на овие мотиви со вербата на античкиот човек во задгробниот живот и подземниот култ. Верувањето во живот по смртта е многу силно на оваа територија во тоа време и затоа претставата на оружјето е карактеристика на римскиот период во сите делови на Царството од I до IV век, посебно на територијата на Горна Мезија и Македонија.

Вториот споменик претставува надгробен медалјон со дим.: 56x 60x10cm пронајден во Гевгелија-Дојран,<sup>17</sup> денес во Археолошкиот музеј во Скопје. (сл.2) Откршено е парче во горниот лев дел од медалјонот, кој има профилирана рамка. Во неговото поле се распоредени три бисти: горе на маж и жена, меѓу нив, напред, на дете. Бистите биле реално третирани, што се забележува и покрај големата оштетеност-истриеност на релјефот, поради што не може да се забележат сите поситни иконографски детали. Жената има фризура на патец, мажот има кратка коса. Тие се облечени во химатии. Пластичната претстава на детето целосно е избришана. Според фризурутата на жената, која е одлика на времето на Антонините, овој медалјон го датираме во II век.<sup>18</sup> Медалјоните се јавуваат само во југоисточниот дел од Македонија, во Марвинци, Гевгелија-Дојран и по долината на реката Струма.

<sup>3</sup> Д. П. Димитров (1942) бр.65 образец 76 и 76 а.

<sup>4</sup> Ibid, 41.

<sup>5</sup> Ibid, бр.103 обр.94.

<sup>6</sup> Ibid, 49.

<sup>7</sup> B. Josifovska (1982) br.98.

<sup>8</sup> Ibid, br.81.

<sup>9</sup> Ibid, br. 47.

<sup>10</sup> Д. П. Димитров (1941) 44 бр.43 обр.62.

<sup>11</sup> B. Josifovska (1982) br.158.

<sup>12</sup> B. Санев (1964)104-105 сл.4.

<sup>13</sup> B. Josifovska (1982) br.120.

<sup>14</sup> Ibid, 88.

<sup>15</sup> З. Николовски (1997) сл.13.

<sup>16</sup> Р. Петковски (2005) бр.120 и 123.

<sup>17</sup> Ibid, бр.140.

<sup>18</sup> Ibid, бр.140.



сл.2. Гевгелија - Дојран  
Fig. 2. Gevgelija-Dojran

Тие претставуваат посебен вид надгробни споменици. Имаат форма на диск со вдлабната основа на која се моделираат релјефите Рамката што го оградува дискот може да биде мазна, профилирана, или украсена со орнаменти-низа од перли, или витлообразен обрач. Обрачот на рамката понекогаш е украсен со јајцевиден орнамент, на пр. на два медалјона од Гевгелија-Дојран<sup>19</sup> и еден од Марвинци.<sup>20</sup> Главен декор на медалјоните е бистата. Може да се изобразени од три до девет бисти, кои се распоредуваат од еден до три реда. Дискот од долната страна завршува со клин, кој се поставува во вдлабнатината на посебен вертикален постамент на кој има врежан натпис. Ваков

<sup>19</sup> Првиот: Н. Вулић, (1931) бр.120; Д. П. Димитровъ (1940) 69 и 82, обр.18; *ibid*, (1941) 64-65, обр.87, ср. или вт. пол. на II в.; *ibid*, (1946) 36-37 бр.20 fig.30; Б. Јосифовска, (1961) 37-38, сл.11, II в.; В. Соколовска, (1987) 118-119, бр.32 т. 18 сл. 1, вр. на Антониј Пиј; Р. Петковски (2005) бр.137; вториот: Н. Вулић, (1931) бр.121; Д. П. Димитровъ (1940) 69 и 82, обр.17 поч. на II в.; *ibid*, (1941) 65, обр.88, ср. на II в.; *ibid*, (1946) 37-38 бр.21 fig.31.; В. Соколовска, (1987) 113, бр.25 т. 12 сл. 4, Хадријаново вр.; Р. Петковски (2005) бр.138.

<sup>20</sup> В. Јосифовска, (1962) 306, поч. на II в.; В. Соколовска, (1986) 128, т.53, сл.4; *ibid*, (1987) 107 бр.17 т.8 сл.2, доцно Трајаново или рано Хадријаново вр.; Р. Петковски (2005) бр.145.

постамент со натпис кај посочените медалјони досега не е пронајден. Тие се датирани од I, најдоцна до почетокот на IV век.<sup>21</sup> Појавата на надгробните медалјони била условена со потребата да се претстават повеќе фигури на помал простор. Медалјонот широко е распространет во Македонија, особено во долината на Средна Струма.... и долината на Долен Вардар.... Во Тракија и Мезија не е распространет.... Во Тесалија и Хелада, медалјонот како самостоен споменик не се среќава. И во Мала Азија оваа форма не е распространета.<sup>22</sup>

Самостојниот надгробен медалјон наоѓа почва за развој во некои од Дунавските провинции. Наодите од Норикум, Панонија и Горна Дакија, покажуваат широка распространетост на оваа форма.... Тука медалјонот добива локални особености. Медалјоните од Норикум и Панонија, исто како и македонските, завршуваат со клинови, кои биле поставени на постаменти. Некои медалјони од Дакија се приспособени за поставување врз цврсти карпи, за што сведочат дупките на грбната страна и отсъството на клинови од долната страна. Освен ова, медалјоните од првите две провинции (Норикум и Панонија) горе завршуваат со еден карактеристичен додаток во вид на стреа, кој бил создаден од чисто практични причини, имено, да го чува релјефот од атмосферски влијанија. Медалјоните од северно-дунавските провинции се карактеризираат со тешка конструкција. Рамката е дебела, таа учествува во украсот на лицевата страна на медалјонот, а кај спомениците од Дакија, таа формира тежок венец од лисја.<sup>23</sup>

Кога се поставува прашањето за појавата на медалјонот воопшто како основа на релјефни претстави, ќе бидеме одведени назад кон правообразите од хеленистичката епоха во Рим и хеленистичкиот Исток. Во Рим многу рано се зборува за претстави на прадедовците на штитовидни основи т.н. *imagines clipeatae* (во 495 год.).... Од подоцнежно време има многу споменици во Рим и низ Италија, каде што има изобразени *imagines clipeatae* не само во цртеж, туку и пластиично. Некои од нив се по-

<sup>21</sup> Види фусноти бр.19 и 20.

<sup>22</sup> Д. П. Димитровъ (1940) 68-70.

<sup>23</sup> *Ibid*, 71.

ставени на постамент, а другите се закачени. За распространувањето на оваа форма во императорската епоха влијаел обичајот да се изобразуваат императорите во медалјони. Тие се изработувале и за приватни лица. Медалјоните можеле да бидат направени од злато, скапоцен материјали, дрво и сл.<sup>24</sup>

Појавата на медалјонот како форма на основата на релјефот, може да се следи до почетокот на хеленистичката епоха. Отворено останува прашањето каде и кога тој кружен фон за првпат се пренесува на надгробната пластика како самостоен медалјон.<sup>25</sup>

Појавата на медалјонот како надгробен споменик во Македонија се должи на западното

влијание. Патиштата на пробивањето на тоа влијание се јасно подвлечени:

1. Од Италија преку морето-Дирахиум и оттаму по Виа Егнатиа;
2. Од Северна Италија по Дунав и оттаму по долината на Морава-Вардар и Искар-Струма.<sup>26</sup>

Надгробниот медалјон во Македонија продолжува да суштествува и во IV век, а во Норикум, Панонија и Дакија тој се задржува одвај до III в.<sup>27</sup>

Народ како македонскиот, со толку богато античко културно минато, не смее ни да помисли, а камоли да разговара за промена на името на државата.

---

<sup>24</sup> Ibid, 72-74.

<sup>25</sup> Ibid, 74.

---

<sup>26</sup> Ibid. (1946) 59.

<sup>27</sup> Ibid, (1940) 74.

## ЛИТЕРАТУРА

- В. Битракова-Грозданова, (1987) *Споменици од хеленистичкиот период во СР Македонија*, Скопје 1987
- В. Битракова-Грозданова, (1996) *Хеленистички период*, Археолошка карта на Македонија I, Скопје 1996, 95-99.
- Н. Вулић, (1931) *Антички споменици наше земље*, Споменик LXXI, Београд 1931.
- Н. Вулић, (1933) *Антички споменици наше земље*, Споменик LXXV, Београд 1933.
- Н. Вулић, (1941-48) *Антички споменици наше земље*, Трачки коњаник и друге иконе из античког доба, Споменик XCIII, Београд 1948.
- Б. Геров, (1961) *Проучвания върху западнотракийските земи през римско време*, ГСУФФ LIV, 3, 1959-60, София 1961, 159-191.
- L. Gounaropoulou-М.В. Hatzopoulou, (1998) ЕПИГРАФЕΣ ΚΑΤΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Athenai 1998.
- Д. П. Димитровъ, (1940) *Медалионът като надгробен паметникъ въ долината на Сръдна Струма през Римската епоха*, Македонски Преглед XII, 3, София 1940, 62-82.
- Д. П. Димитровъ, (1941) *Портретът върху античните надгробни площи от римско време въ Североизточна Македония*, Известия БАИ XIII, 1939, София 1941, 1-128.
- Д. П. Димитровъ, (1942) *Надгробните площи от римско време въ Северна България*, БАИ №1, София 1942.
- D. P. Dimitrov, (1946) *Les stèles funéraires en forme de médaillon dans la vallée de la Strouma moyenne à l'époque Romaine*, Годишник СУИФФ XLI, 1944/45, София 1946, 1-61.
- E. Dobruna-Salihu, (1987) *Nadgrobne stele rimskog perioda s područja Kosova*, AA 38, Ljubljana 1987, 193-205.
- Р. Зотовић, (1995) *Римски надгробни споменици источног дела провинције Далмације*, Ужице 1995.
- Б. Јосифовска, (1961) *Водич низ Лапидариумот*, АМС, Скопје 1961.
- B. Josifovska, (1962) *Médaillon funéraire de Marvince*, ЖА 11, Скопје 1962, 306.
- B. Dragojević-Josifovska, (1982) *Scupi et la region de Kumanovo, Inscriptions de la Mésie Supérieure*, Beograd 1982.
- А. Керамитчиев, (1962) *Археолошки наоѓалишта во Пробиштипско*, Стремеж 6, Прилеп 1962, 45-62.
- А. Керамитчиев, (1965) *Нови епиграфски споменици од Источна Македонија*, ЖА 15, I, Скопје 1965, 109-115.
- А. Керамитчиев, (1973) *Новооткриени епиграфски споменици во Кратовско*, ЖА 23, I, Скопје 1973, 148-154.
- П. Кузман, Охрид-Лихнидос, *Археолошка карта на Република Македонија II*, Скопје 1996, 255-261.
- Е. Манева, *Водочкаваријанитана кружни научници од крајот јануар 15 век*, Македонско Наследство 26, Скопје (2005).
- И. Микулчиќ, (1971) *Споменик на еден PRAEFFECTUS CASTRORUM од Скупи*, ЖА 21, Скопје 1971, 663-667.
- И. Микулчиќ, (1999) *Антички градови во Македонија*, Скопје 1999.
- A. Mócsy, (1970) *Gesellschaft und Romanisation in der Römischen Provinz Moesia Superior*, Budapest 1970.
- З. Николовски, (1997) *Водич низ Лапидариумот*, Куманово 1997.
- Р. Петковски, *Декоративниот елементи на римскиите надгробни споменици меѓу средниот тек на Аксиј и Стимон*, необјавен магистерски труд, одбранет на 23-11-2005 година на катедрата по археологија на Филозофскиот Факултет во Скопје, кај менторот проф. д-р. Вера Битракова-Грозданова.
- П. Петровић, (1975) *Палеографија римских написа у Горњој Мезии*, АИ, Београд 1975.
- N. Proeva, (1997) *Stèles funéraires de la Haute Macédoine à l'époque romaine, Mélanges d' histoire et d' épigraphie offerts à Fanoula Papazoglou*, Belgrad 1997, 137-147.
- S. Reinach, (1885) *Traité d' Épigraphie*, Paris 1885.
- A. Rizaki-I. Touratsoglou, (2001) *Mors Macedonica*, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 139 (2000) Athenai 2001, 237-281
- T. Rizakis-G. Touratsoglou, (1985) ЕПИГРАФЕΣ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Athenai 1985.
- В. Санев, (1964) *Каталог на античките споменици во Лапидариумот на Народниот музеј во Штип*, ЗШНМ III (1962-1963) Штип 1964, 103-109.
- В. Соколовска, (1986) *Исар, Марвинци и Повардарјето во античко време*, Скопје 1986.
- В. Соколовска, (1987) *Античка скулптура во СР Македонија*, Скопје 1987.
- В. Соколовска, (1995) *Надгробен споменик од Исар-Марвинци*, ЗММ 1, Скопје 1995, 143-146.
- С. Филипова, (1997) *Архитектонска декоративна скулптура во Македонија \*5-6 и 11-12 век*, Скопје & Мелбурн 1997.
- С. Филипова, (2006) *Рановизантискиите кайишлили во Република Македонија*, Скопје 2006.
- А. Цермановић-Кузмановић, (1965) *Неколико поменика трачког коњаника из наше земље и проблем трачког хероса*, Стариар XIII-XIV, 1962-1963, Београд 1965
- Ж. Шевалие-А. Гербран, (2005) *Речник на симболите*, Скопје 2005.
- T. Wujewski, (1991) *Anatolian sepulchral stelae in roman times*, Poznan 1991.

Robert PETKOVSKI

## **TWO NEW MONUMENTS FROM THE ANCIENT CULTURAL TREASURES OF MACEDONIA**

### **Summary**

On the territory of Macedonia during the Roman period between the 1<sup>st</sup>- 4<sup>th</sup> centuries in the provinces of Upper Mesia and Macedonia an increased production and distribution of tomb stones has been registered, among which most numerous are the stellas, followed by medallions. This is the case with the stella from Shlegovo (fig.1) which dates from the early 3<sup>rd</sup> century. For now, on the territory of the province of Macedonia the plastic depiction of a shield and spear on the tympanum is a sole example, designating that the deceased most probably was a soldier. On the medallion from Gevgelija-Dojran (fig.2) which dates from the 2<sup>nd</sup> century an entire fam-

ily is portrayed, a man, woman and child. This manner of burial, namely the marking of the grave is a distinct feature for the Macedonian population that populated the lower valley of the Vardar river, and the middle flow of the river Struma during the 2<sup>nd</sup>- 4<sup>th</sup> centuries. On this specific territory, together with the characteristic production and decoration of the stellas a local feature appeared, that clearly differentiated the Ancient Macedonian with his beliefs for life after death, and thus placing Macedonia in the center of the artistic happening in the Roman Empire between the 1<sup>st</sup> to the 4<sup>th</sup> centuries, and not in its outskirts.